

ПРЕДЛОГ

ЗАПИСНИК

од 22-та седница на Собранието на ИОРПМ

На ден 21.03.2018 година во просториите на Економскиот факултет – Скопје, со почеток во 14.00 часот, се одржа 22-та седница на Собранието Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРПМ) на кое присуствуваа членовите на ИОРПМ.

Седницата ја отвори и со неа раководеше претседателот на ИОРПМ, Борислав Атанасовски. Пред да се пристапи кон усвојување на доставениот предлог дневен ред, претседателот констатираше дека на седницата присуствуваат 22 членови на ИОРПМ. Бидејќи првобитно закажаната 22-ва седница што требаше да се одржи на 16.03.2018 година, не се одржа заради неостварен потребен кворум за работа, при што на седницата беше регистрирано присуство на 8 членови на ИОРПМ, претседателот констатираше дека согласно член 22 од Статутот на ИОРПМ, на оваа седница ќе се одлучува само по точките од првобитно предложениот предлог дневен ред без оглед на бројот на присутните.

По однос на доставениот предлог дневен ред претседателот ги информираше присутните дека во определениот рок при првобитното закажување на 22-та седница на Собранието на ИОРПМ, не се доставени предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред.

Присутните членови гласаа за дневниот ред на 22-та седница на Собранието на ИОРПМ, при што дневниот ред беше едногласно усвоен, односно на седницата се работеше по следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од 21-та седница на Собранието на ИОРПМ.
2. Избор на ревизор на финансиските извештаи на ИОРПМ за 2017, 2018 и 2019 година.
3. Усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРПМ за 2017 година.
4. Усвојување на Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРПМ.
5. Иницирање на измена на Законот за ревизија во делот на промена на името „ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ во „КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“.

На 22-та седница на Собранието на ИОРПМ се водеа следните дискусии по точките од дневниот ред:

1. Усвојување на Записникот од 21-та седница на Собранието на ИОРПМ.

Претседателот отвори дискусија по материјалот доставен за оваа точка. Бидејќи присутните не се јавија за дискусија се пристапи кон гласање. Согласно резултатот од гласањето, Записникот од 21-та седница на Собранието на ИОРПМ беше едногласно усвоен.

2. Избор на ревизор на финансиските извештаи на ИОРПМ за 2017, 2018 и 2019 година.

Претседателот отвори дискусија по материјалот доставен за оваа точка. Бидејќи присутните не се јавија за дискусија се пристапи кон гласање. Согласно резултатот од гласањето, предлог Одлуката за избор на ревизор на финансиските извештаи на ИОРПМ за годината која што завршува на 31.12.2017, 31.12.2018 и 31.12.2019 година беше едногласно усвоена.

3. Усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРПМ за 2017 година.

Претседателот отвори дискусија по материјалот доставен за оваа точка и накусо ги информираше присутните за поважните активности опфатени со извештајот, како и за претстојните активности.

Бидејќи присутните не се јавија за дискусија се пристапи кон гласање. Согласно резултатот од гласањето, годишниот извештај за работа на ИОРПМ за 2017 година беше едногласно усвоен.

Годишниот извештај за работа на ИОРПМ за 2017 година, се доставува до Советот за унапреување и надзор на ревизија на Република Македонија за добивање согласност.

4. Усвојување на Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРПМ.

Претседателот отвори дискусија по материјалот доставен за оваа точка и накратко ги образложи изршените промени на овој правилник како и потребата за промени во иднина.

Од страна на присутните членови се дискутираше во однос на дисциплинските мерки кои се определени согласно Законот за ревизија и потребата од нивна измена, како и различни аспекти во однос на регулирање на плаќањето на членарината.

По дискусијата се пристапи кон гласање. Согласно резултатот од гласањето, Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРПМ беше едногласно усвоен.

Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРПМ се доставува до Советот за унапредување и надзор на ревизија на Република Македонија за добивање согласност.

5. Иницирање на измена на Законот за ревизија во делот на промена на името „ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ во „КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“.

Претседателот даде кратко образложување на предлогот за иницирање на измена на името и отвори дискусија по предлогот.

Од страна на присутните членови се дискутираше во однос на иницијативата со излагање на аргументи, кои што воглавно беа поврзани со законските одредби кои што се поврзани со предлогот. Исто така беше наведено дека оваа промена може да резултира само во форма, а не и со суштина.

Во однос на оваа точка Претседателот предложи расправата по истата да се одложи за следно Собрание на ИОРПМ, на кое се очекува да присуствуваат поголем број на членови. Предлогот беше едногласно усвоен од присутните членови.

Откако беа исцрпени сите точки од дневниот ред, претседателот ја затвори 22 - та седница на Собранието на ИОРПМ.

Подготвил,

**Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРПМ**

**Марјонка Николовска
Скопје, 26.03.2018 година**